











BWT Drinking Чаша (300 ml)		Безвременски убави чаши за пиење. Овие робусни чаши за вода се совршен додаток на палетата на стаклени бокали и ќе ја разубават секоја маса.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	6x 300 ml	125252403 4001836074513		3.219	3.799
BWT Deluxe Стаклен Бокал (1.2 l)		Бокал од рачно-дувано кристално стакло. Поради својата јасна, елегантна форма, овој стаклен бокал е привлечен за очите на секоја маса. Розово - белиот силиконски прстен овозможува едноставен показател за мирна и газирана вода.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	1.2 l	825323 9022001573766		2.346	2.769
BWT Standard Стаклен Бокал (1.1 l)		Робуствен стаклен бокал за сода. Стилски стаклен бокал со отвор од 360° кој ќе додаде стил на секоја маса. Опционалните AQA ознаки сигнализираат дали е обична или газирана вода.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	1.1 l	825316 9022001573742		1.770	2.089
BWT Ногеса Стаклени Шишиња		Минерализирана вода со магнезиум послужена со стил. Послужете ја вашата минерализирана вода со магнезиум на елегантен начин со оваа стабилна серија стаклени шишиња. Изборните ознаки AQA сигнализираат дали е обична или газирана вода.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	375 ml	825331 9022001253316		1.169	1.379
	500 ml	825321 902200155838		1.169	1.379
	750 ml	825315 9022001573759		1.169	1.379
BWT Thermos Топло и Ладно (500 ml)		Топло и ладно во движење. Направено од двослоен нерѓосувачки челик, ова шише со термос ќе ги одржува пијалочите топли или ладни неколку часа. Меката облога овозможува удобно држење. Капачето се отстранува со завртки и овозможува ергономично пиење.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	сино	825318 9022001573148		1.694	1.999
	розе	825317 9022001573155		1.694	1.999
BWT Стаклено Шише (550 ml)		BWT вовеле висококвалитетно стаклено шише со силиконска кутија со атрактивен дизајн за својата палета на шишиња што се полнат. Шишето може да се персонализира со употреба на name tag AQA во прерамката за носење.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	сино	825343 902200253430		1.152	1.360
	розе	825342 902200253423		1.152	1.360
BWT Sport Tritan Рефил (600 ml)		Идеално спортско шише со flip-flop затворач. Ременот за рака и затворачот со преклоп и диспансер за пиење го прават ова шише идеален придружник за спорт или во движење.			
				Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	сино	825314 9022001573681		1.016	1.199
	розе	825313 9022001573698		1.016	1.199

BWT Sport Tritan Strainer (600 ml)	Шише за пиење вода за подобар вкус. Ова модерно шише за пиење е изработено од висококвалитетен Tritan™. Интегрираната цедалка овозможува непречено уживање во пиењето - едноставно додадете малку вкус на вашата вода.	Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	розе 825312-A 9022001573179	928	1.095
BWT Sport детско шише (375 ml)	Шишиња за пиење за најмалите. Децата не само што ќе ги сакаат светлите мотиви, туку едноставното затворање на преклопот и изливот за пиење. Нема повеќе истурање - облеката ќе остане сува.	Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	сино (Penguin) 825328 9022001573728	618	729
	розе (Squid) 825329 9022001573735	618	729
BWT детско шише рефил (375 ml)	Детски шишиња - за дополнителна забава додека пиете. Шарените детски шишиња со атрактивни печатени дизајни имаат капак со завртка кој се одвојува за ергономично пиење. Со овие шишиња, водата за пиење станува радост.	Основна цена	Препорачана цена со вклучен ДДВ 18%
	сино (Fish) 825326 9022001573711	618	729
	розе (Mermaid) 825327 9022001573704	618	729
Овластен дистрибутер на БВТ за Македонија: Енекс Групп Инженеринг Улица Брадфортска 2/2-4, 1000 Скопје Телефон за контакт: 02 512 8887, contact@eneks.mk			